



Служебен весник

НА ФЕДЕРАЛНАТА ЕДИНИЦА МАКЕДОНИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА И ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

3. V. 1945. гр. Скопје

ЦЕНА 15 ЛЕВА

Год. I. Број 5

Президиумот на АСНОМ, на своето заседание от 11 април 1945 год. на предлог на Поверенството за Градежи донесе следната:

П О В Е Л Б А

За давање право на Удружението на инженерите и техничарите во Македонија да може со своите членови да врши проектирање и изведување на сите часни технички работи.

Чл. 1.

Дава се право на Удружението на инженерите и техниците во Македонија да може со своите членови да проектува и изведува сите часни технички работи.

Чл. 2.

Овластува се Удружението на инженерите и техничарите во Македонија да изработи правилник за натрешната работа и расподела на добиените награди за извршените часни технички работи во врска со донесената резолуција, по која еден дел од добиените награди ќе се уложува во „Фонд за обновување на Македонија“.

Правилникот ќе се поднесе на одобрение на Президиумот на АСНОМ.

Чл. 3.

Горната ПОВЕЛБА влегува во законска сила со денот на објавувањето.

Секретар на Президиумот на АСНОМ

(Д-р Б. Спиров)

Председател на Президиумот на АСНОМ:
(М. А. Ченто)

Президиумот на Антифашиското Собрание на Народното Ослободување на Македонија — АСНОМ, на заседанието си од 11 IV 1945 година донесе следната

П О В Е Л Б А

За обавезно откупување на хранителни стоки, фураж и материјали за нуждите на армијата.

Чл. 1.

За да може да се осигура редовната изхрана и подржува нашата војска, Дирекцијата за снабдување и изхрана да пристапи кон обавезно откупување на сите потребни хранителни продукти и материјали.

Чл. 2.

Обавезното откупување ќе се врши од Дирекцијата за снабдување и изхрана и по нејно раковојство.

Чл. 3.

Обавезното откупување ќе се врши од трчленна комисија составена од: 1 представител на

Дирекцијата за снабдување и изхрана, 1 представител на Главниот Штаб на Југословенската армија за Македонија и 1 представител на Околинскиот НОО-р каде ќе се врши откупот.

Чл. 4.

Предвидената комисија во чл. 3 од оваа наредба го врши обавезниот откуп на стоки нужни за армијата. Размерот за обавезниот откуп го определува саобразувајќи се со нуждите на армијата, възможностите на производителот, месните и сите други условија кој би можеле да влијаат на самиот размер.

Чл. 5.

За откупените стоки или материјали комисијата ќе издава специјални потврди одобрени од Президиумот на АСНОМ.

Чл. 6.

Откупените количества стоки и материјали комисијата ќе ги предава на НОО-ри а последните ќе ги складираат во суви и здрави помештенија до разпределувањето им од страна на Поверенството за трговија и индустрија при Президиумот на АСНОМ.

Чл. 7.

За откупните цени на изземените стоки и материјали и начинот на плаќањето, да се имаат предвид до сега издадените наредби и напатствија од Стопанскиот Совет, а за стоките непредвидени во тие наредби и напатствија, ќе се определат дополнително цени.

За уточнување на сите прашања кој можат да произлезат од оваа повелба, Дирекцијата за снабдување и изхрана може да издава и дополнителни напатствија.

Чл. 8.

Спрема неизполнителите на оваа повелба Дирекцијата за снабдување и изхрана може да приложи нужните санкции.

Чл. 9.

Оваа повелба влегува во сила со денот на нејното објавување.

Секретар на Президиумот на АСНОМ:

(Д-р Б. Спиров)

Председател на Президиумот на АСНОМ:
(М. А. Ченто)

У Р Е Д Б А

за горите во федерална Македонија
Управни распоредби

Чл. 1.

Во Федерална Македонија, до второ распоредување, сите гори се считат државни и недржавни. —

Чл. 2.

1) Се забранува копањето, пуштањето и претварувањето на горите во друга култура. —

2) Окружниот НОО, по изслушување на мислење

то на шумарскиот референт, може да одобри измене на горската култура во некоја друга. —

Чл. 3

Пасенето и жиренето се допушта само во она гора во која добитакот нема да штети на правилното подигвање на гората. —

Чл. 4

1) Бројот на пуснатиот добиток во горите е зависен од правилното и рационалното стопанисување на истите. —

2) Сека година околинскиот НОО изготвва годишен предлог за рационалното исползување на горската паша, во кои се предвидува и максималниот број на добитакот кој може да биде пуснат на паша во соодветната гора. —

3) Планот от став 2 на членов одобрава окружниот НОО.

Чл. 5

Се забранува пасенето во сите места определени за пошумување во млади сечишта до 5 години, во расадници и во млади култури до 15 години. —

Чл. 6

1) Сечене на лисници се допушта само во определените за таа цел сечишта, а во рамките на годишниот дрвосечен план на соодветниот околински НОО. —

2) Кастрене се позволява само на стари дрва, на која кои се определени за сечење и на негодните за строителен материјал.

Чл. 7

1) Забранено е секако палење на оган во шумите.

2) Но тије лица кој морат појке време да се бават во шума им се дозволува по вистинската потреба да палат оган само на определени места. —

3) Кој пали оган во шума должен је да го надгледа и кога ќе си оди наполно да го угаси. —

4) Во суво време можни надлежната власт на забрани секако палење на оган на одстојанје од 50 м. од шумата. —

Чл. 8

Во случај на пожар во која и да је гора наблискиот НОО мобилизира сето население за гасење, а во случај на нужда се искаа помош од околинскиот НОО исто така и од повисокиот НОО. Помошта е задолжителна. —

Горско-стопански распоредби

Чл. 9

1) Стопанисувањето на горите ќе се врши по утврдени стопански планови. —

2) Во напастија, кој ќе ги издаа поверенството ќе биди определена минималната површина на горите за кој је задолжително да има стопански план. —

Чл. 10

Сите досегашни стопански планови са во сила.

Чл. 11

1) Годишните ползувања се вршат воз основа на годишните дрвосечни предлози. —

2) Овие предлози се изработуваат за сите гори над 5 ха големина. —

3) За гори за кој постојат стопански план годишно дрвосечниот предлог се составува по одредбите на планот. —

Чл. 12

Дрвосечните предлози ги составува окружниот НОО, а одобрава Министерството. —

Чл. 13

Отставено од стопанскиот план или од планот за дрвосечението се врши само со одобрението на Министерството. —

Чл. 14

Жалбите против стопанските или дрвосечните предлози се решаваат окончателно од Министерството. —

Чл. 15

Со државните гори управуваат и стопанисваат Министерството за шумарство и земледелие преку своите горски стопанства или преку окружните односно околински НОО.

Со селските општинските и градските гори стопанисваат и управуваат соодветните НОО, и

Со манастирските, црквените и вакуфските стопанства и управуваат нивните управленија. —

Со часните гори стопанисваат соодветните собственици.

Чл. 16

1) Встојничванјето на горските произведенија во државните, општинските, градските и селските гори се врши:

1) По тарифни цени;

2) по искалкулирана такса;

2) Горските произведенија можат да се отстапат и бесплатно по решението на надлежната власт. —

Чл. 17

1) По тарифни цени се продава:

2) На месното население за часни нужди;

3) На месното население за препродавање до 20 м³ на домаќинство годишно;

4) На државните учредденија и установи;

5) На селските занаетчи кои имат како главно занимање преработката на дрво. Количеството определва окружниот НОО.

2) По искалкулирана такса се продава:

1) На горско-производителните кооперации;

2) На саштествуващите даскорезници и чаркол, докко не се снабдева од државните горски стопанства. —

3) Бесплатно се дава:

1) На пострадалите од окупаторот или от војната за постројка на домовите им;

2) На бедните селски стопанства за постројка на домове и други нужни на селското стопанство постројки. —

3) Материјалот получил по став 3 т. 1 и 2 от членови не може да се употребува за други цели. —

Чл. 18

Тарифните цени се определват сека година от Министерството за земледелие и шумарство а по предложение на окружните НОО. —

Чл. 19

Изработката на стопанските планови и плановите за дрвосечението пада во тежест на стопанскиот на гората. —

Чл. 20

Сеченето се врши по планот и се гледа — да се овозможи подмладувањето на гората. —

Чл. 21

1) Сеченето во горите почнува и трае

1) За лисниците от 15 август

2) за дрва от (октомври до 31 март.

По исклучение се позволяваа отклонението от став 1 т. 4 и 2) на членове во следните случаи:

1) во високостаблените гори при кои е невозможно зимската сеча;

2) во горите при кои се налага сечата от шумскоузојни причини. —

Сеченето се врши ниско до земјата, така да висината на газерот (панот) не биди поголема от 1/3 от пречникот. —

Чл. 22

1) Сечата во горите не можат да се врши без дозвола на сопственикот. —

2) Извозот на горските произведенија не мо-

жи да се врши без нарочна дозвола од НОО. Кој стопанисват со горите.—

3) Сечата в прометот ќе се регулира со специални напатствија издадени од Министерството.—

Чл. 23

Горските произведенија се износат само по определените патишта.—

Чл. 24

Постројката на нови даскорезници става само со позволение на Министерството за шумарство и земледелие.—

2) Даскорезниците се снабдеват со нужниот дрвен материал за преработка во количество колкото соодветните гори можат да поднесат.—

3) Снабдеването става редовно од државните горски стопанства а доколку нема таква се позволява на корен по искалкулирана цена.—

4) Потребни напатствија за даскорезницата ќе се издадат од Министерството за Земледелие и Шумарство.—

Сувати и горски пасишта

Чл. 25

1) Сите сувати и горски пасишта сметани како такви на 6 април 1941 година остават и понатамо.—

2) За ползувањето на суватите и горските пасишта ќе се издават специални напатствија.—

Пошумлавање и расадници

Чл. 26

Пошумлавање на сите определени места се врши по специален план.—

Чл. 27

Годишните работи на пошумлавањето се вршат со годишен прелиминар изработен од окружните НОО и одобрени од Министерството за земледелие и шумарство.—

Чл. 28

Средства за пошумлавање са:

1) Фонд за засајување во кој се внаса 10% од тарифните такси.—

2) доброволна работна рака од НОО организациј, НОМСМ, АФЖ, НОФ и воените части.—

3) оделени кредити определени од Министерството за земледелие и шумарство или други учреденија и установи;

4) Сите прибрани глоби од нарушенијата по горите.—

Чл. 29

Ловот се уредва со специален правилник

Наказателни распоредби

Чл. 30

1) Кој ја копачи или претвара гората во друга култура без позволително или ја пусти: се на кажува;

1) принудна физичка работа до 6 месеци и

2) глоба до 10.000 динари

2) Ако нарушението е направено во заштитна гора на казанието је до 1.1/2 година принудна физичка работа и глоба до 30.000 дин.

Чл. 31

1) Кој пушта добиток на пасене или жирене во отворени гори без позволение или пушта добитак во поголем број от позволеният се на кажува, со тројниот размер на предвидената тарифна такса

2) Ако нарушението е направено во заштитна гора, млада култура или млади сочишта се на кажува со петорниот размер на тарифната такса.—

Чл. 32

Да се на кажи со глоба до 1.000 динари или принудна работа до 1 месец.—

1) кој во шума или на одстојаније помало од 50 метра од шумата пали оган без дозвола од шумар, орган, кој пали кутици или газери, пали куму или вар.—

2) кој пали оган надвор од определеното место

3) кој ќе најди в шума остајен оган, на не го угаси или за то ќе ги обавести првите дугје шо ќе ги сретн, кој ова пријава не ја саопшти на најблискиот НОО, или на собственикот на шумата, —

4) кој ќе оста не угасен оган во шума.

5) кој повикан да гаси пожар в шума не дојди, а не се оправда, или ако нејке да гаси, или не се покорува на наредбата на тој што го раководи гасењето на пожарот.—

Чл. 33

1) Којто сечи или собира дрва без позволително или со позволително но не во определените сечишта се на кажува; со тројниот размер на тарифната такса.

2) Ако је сечата извршена без позволително и не во определеното сечиште, нарушителите се на кажува со петорниот размер на тарифната такса.

3) Ако нарушението е извршено во заштитна гора, над дрва оставени за семе или сенка, нарушителите се на кажува со десеторниот размер на тарифната такса.

Чл. 34

Којто дупи кората на дрвата или по некој друг начин ги штети се на кажува со:

1) Присилна физичка работа до 1 месец;

2) глоба до 5.000 динара.

Чл. 35

Нарушителите признати за виновни по распоредите на чл. 30, 31, 32, 33 и 34 на Уредбава се осудуваат и на плаштане причинените вреди и загуби.

Чл. 36

За глобите и обештетенијата изпечени против непотетните или запретените одгаварат законите им представители, а за слугите господарите им.

Чл. 37

Които не се придржува на распоредбите на стопанскиот план или дрвосечниот предлог се на кажува со:

1) Присилна физичка работа до 6 месеца;

2) глоба до 5.000 динара.

Чл. 38

За разгледување и судење на нарушенијата по Уредбава са надлежни редовните народни околиски судови.

Чл. 39

Пресудните глоби одат во полза на фондот за засајување.

Чл. 40

Доколку пресудните глоби не можат да се соберат се заменват со присилна физичка работа како се смета 50 динара за секој работен ден.

Чл. 41

1) Сите горски материјали прибавени противно распоредбите на наредбава се конфискуваат.

2) Сите орадија кои служат за извршување на нарушението се конфискуваат.

3) Материјалите се предават на најблискиот НОО на пасене до правоснажнетиот на пресудата.

4) Орадијата со кој је извршиле нарушението се предават заједно со пријавата на надлежниот суд.

Чл. 42

1) За извршените престапленія се поднесват пријави.

2) Пријавите може да поднесват секој граѓанин или орган на народно ослободителна власт.

3) Горските органи се задолжуваат да поднесват такви пријави и това најкасно 10 дена след извршеното или констатираното нарушение.

Чл. 43

Органите на народната власт ако извршат некое од предвидените во уредбата нарушение се на-

казват со максималниот размер на предвиденото наказание.

Чл. 44

Органите на народна власт кои немарно подават пријавите или воопште не подават такви за извршените нарушения се наказват дисциплински, и во повторен случај се дават на суд за саоотерство.

Чл. 45

Уредбава влегува во сила со денот на објавувањето.
бр. 1266/45

Министар
на Земеделие и шумарство
Б. ФОГЕВ с. р.

Согласно чл. 11 од Уредбата за горите во Федерална Македонија се издава следната:

НАРЕДБА

За сечење, извоз и контрола над шум. произведенија.

Чл. 1

Сечењето на сите државни и недржавни шуми со исклучение на часните заорани до 5 ха се врши во основа на одобрените дрвосечни предлози.

Чл. 2

Дрвосечните предлози се составува од окружните ГОО, а одобрува од Министерството за Земеделие и шумарство.

Чл. 3

Дрвосечните предлози се предлага во 3 примерка и се поднесуваат на одобрението најдоцна до 31 јули.

Чл. 4

1) Сечењето не може да се врши надвор од определениот срок за сеча. —

2) Во нискостаблените гори не може да се врши сеча ако сечиштето не биде предходно обележено од надлежни шумарски орган. —

3) Во високостаблените шуми не може да се врши сеча дрвата за сечење ќе бидат обележени од надлежниот шум. орган. —

Чл. 5

Определувањето на сечиштето во нискостаблените шуми го врши шумар. референт при околушкиот односно окружниот ГОО или управител на стопанство и се обележува од нивните шумар. органи под контрола на шумар. референт. —

Чл. 6

Обележувањето на дрвјата за сечење во високостаблените гори го врши околушкиот, односно окружниот шумар. референт или управител на гор. стопанство или под негова строга контрола и одговорност опитни шумар. органи од поверенио му персонал. —

Чл. 7

Обележувањето на дрвја за сеча се врши во високостаблените гори со контролно чеканче и нумератор. Дрвата обележени за сечење се маркира на коренот каде се клава номер по ред на обележените дрвја и знак на контр. чеканче а на градна височина се удара само знак од контролното чеканче. —

Чл. 8

Сечиштата во ниските гори се обележува од сите страни во колку сечиштето не је ограничено со некој видни природни знак: пат, река и сл. со засечување на дрвјата по границата, со бејосување или со просека. —

Чл. 9

Парцелите за сечење во сечиштето или обележените дрвја ќе се предава групово или единично зависно од условјата така да на секој секач или

група им се покажи од надлежниот орган сечиштето, парцелата или нумерата на дрвјата. —

Чл. 10

Парцелите за сеча односно маркираните дрвја за сеча ги предава на ползувачите на селските општинските и градските гори соодветно ГОО, за државните околушките ГОО. —

Чл. 11

Предадените парцели или дрвја мора тој што ги дооива да почне да ги сече во рок од 7 дена од предавањето инаку се мисли да се откажал ако не поднесе оправдани доказателства на околушкиот ГОО кој ќе оиде надлежен да му го продолжи рокот. —

Чл. 12

1) Сечењето има да се изврши најкасно до 31 III во колку не је инаку определено со некој посебен договор. 2)

2) Извозот на посечените материјали мора да се изврши до I-X-ако не је инаку определено со некој други договор. —

Чл. 13

Исеченото дрво и дрвен материјал не можат од сечиштето да се изнесат ако не бидат премерени, маркирани (чекичани) и ако за то не биде издадено писмена дозвола. —

Чл. 14

1) Премеравање се врши за градежен материјал во обло. Се мери средниот пречник со клупа и должината на трупеца со надмер до 20 см. за „шпронц“. Четинарското дрво се мери без кора и широколистното со се кора. Мерењето се есапи во полни куб. метри. —

2) Дрвата за горенје се мерат во просторни метри. Дрвата се редат во камари. —

Уобичаени надмери за дрва за горенје можат да се дозволат ако се регулирани со посебни услови и договори. —

Чл. 15

На маркирање пред извоз подлежат:

1) Сите градежни материјали ноли или делкани кој имат поголем пречник или висина од 4 см.

2) Дрво за горенје: цепаница и оолици до 7 см. висина или пречник до 15%.

3) Сите оичени материјали, кој се бичат на приватни даскорезници за трговија, на двете страни 100%.

4. Сите бичени материјали, бичени на државни даскорезници и продадени на приватни лица, од двете страни 100%.

Чл. 16

Сите други материјали не споменати во предходниот член не подлежат на маркирање а само се премеруваат. —

Чл. 17

Маркирањето на шум. произведенија го вршат реонските или контролните шумар. органи, овлаштени за таа работа од шум. референт, маркирањето се врши на самото место на добивање т. ј. во шума кај газеро за градежно дрво а во шума по камарите за огревно дрво.

Чекичањето надвор од гората, на извозни патешта на складај и сл. е забранено за градежен материјал; За дрво за горенје може да се разреши според мненијето на шумар. референт. —

Чл. 18

Чекичањето на дрвните материјали да се врши со боја и то: За материјали од држав. шума со црна боја. —

За материјали од селски, општински или градски со црвена боја. —

За материјали од приватна шума со зелена боја.

Чл. 19

Чекичање ќе се врши со нарочно контролно че-

канче, кој ќе бидат изработени од Министерството на земледелие и шумарство. За сега можа да се употребуват чеканчината останали од бившите режими. —

Чл. 20

Извоз на шум. материјали може да се дозволи само после уплатата на соодветната такса што ќе се докажи се за таа цел издадена потврда. —

Чл. 21

Уплатата ќе се врши за селски, општински и градски шуми во соодветните НОО а за државни во околиците НОО. —

Чл. 22

1) За извршената уплата се издават специјално потврда дозвола. —

2) Дозволите се државни кочани и претстављава паричен документ. —

Чл. 23

Дозволата се издава во три примерка. Уникатот останува при тој што је издава, дупликатот и трипликатот се предава на купецот со задолженије дупликатот да го преда на реонскиот пазар или контролен орган, за да може да пресечи или изнеси пресечениот материјал. Трипликатот го задржува кај себе како доказ за легално спечелени гор. произведенија. —

Чл. 24

Дозволите односно нивните трипликати кој остануваат кај купецот, служат како дозвола за извоз на материјалот од шума до дома и на нив шумар. органи ќе потврдува со својот потпис коклу и на кој датум је изнесено дрво од шума до дома. —

Чл. 25

Овија дозволи се издава за сите шум. произведенија и купецот при извезувањето је задолжен да ги носи со себе и покажи на барање на власта. —

Чл. 26

Дозволите се издават со важност до 20 дена. Околиците НОО, можат во оправдани случај да го продолжат рокот до 3 месеци. —

За продолжување преку 3 месеца одобрава окружниот НОО.

Чл. 27

1) За случај да бидат дрвата пренесувани на пазар за продавање, општинските НОО, ќе издават оделни белешки. —

2) Белешките се издават воз основа на дозволите кој се депонирани кај општинскиот НОО. Овије белешки можат да ги издават и селските НОО, но мненијето на околиците НОО.

Чл. 28

Белешките ќе се издават со определен срок на важност. Срокоот ќе го одредат околиците НОО, во согласије со месните прилики. Срокоот не може да биде по голем од 3 дни. —

Чл. 29

Кој изнесува од шума дрво без дозвола или носи дрва на пазар без белешка се смета да ги дрвата секогаш без дозвола и материјалот му се конфискува а против исто поднесува пријава согласно уредбата за горите. —

Чл. 30

За злоупотреби со дозволите или белешките, за фалсификат и сл. да се поднесува пријава до судските одели на околиците НОО за на кажување по на казателните закони. —

Чл. 31

Ова наредба влегува во сила со денот на објавување бр. 783/45

МИНИСТАР

На Земледелие и шумарство
(Б. Фотев с. п.)

НАРЕДБА

за измене и дополнење на наредбите 3 и 4 од 6 II 1945 год. издадени од бившото Поверенство на трговијата и снабдувањето

Министерството на трговијата и снабдувањето да би могло да ги реализира задачите кои му се поставуваат во врска со снабдувањето на населението, војската итн.

наредува

Чл. 1

Во рок од 48 часа сите индустријалци, трговци на крупно, крупно и ситно, како и ситно — се задолжуваат да ги декларираат, долупосочените стоки, пред изродните одбори односно соодветните отсеци. Од декларирање се исклучуваат само најнеопходими стоки за лична употреба на часните лица.

I

Платови за облекло во метра:

- а) за машки зимски капути и мантили;
- б) за женски зимски капути, костуми и мантили,
- в) за машки алишта;

г) за работнички алишта (платно за работнички комбинизони);

д) за шајак, чоја, платно;

е) за женски рокли, волнени или претежно волнени;

ж) за женски рокли, бубакјерни или претежно бубакјерни;

з) за женски рокли, свилени.

Мастраф за облекло:

а) комплетен прибор за машки, зимски капут или мантил;

б) комплетен прибор за женски зимски капут, мантил или костум;

в) комплетен прибор за машки алишта;

г) ракавска тканина;

д) ракавска постава;

е) пластика;

ж) росхар;

з) цвишна;

и) бубакј-фата шнајдерска;

ј) фателин;

к) ситот материјал за постава.

Долни алишта (рубље — веш) во метра:

а) за машки долни алишта (за рубље) од бубакј или претежно бубакјни;

б) за машки долни алишта (за рублје) од коприна или претежно копринени;

в) за женски долни алишта (за рублје) од бубакј или претежно бубакјерни;

г) за женски долни алишта (за рублје) од коприна или претежно копринени;

д) останала стока во метри за женски долни алишта (рублје — веш);

е) фланела или порхет за новородени деца.

Платна:

а) американ (молино);

б) целволе — платно;

в) платно од коноп;

г) платно за цедила — филтери;

д) и сите други видови платна кои не се спомнати на друго место во оваја наредба.

Готови машки алишта:

а) машки зимски капути и мантили;

б) машки алишта цивилни комплетни;

в) работнички алишта компл. (работн. комбинизони);

г) мантили за работа;

д) блузи за работа;

е) машки капути;

ж) машки елечи;

з) панталони или чакшири.

Готови женски алишта:

а) женски зимски капути, мантили и костюми;

б) женски рокли;

в) женски блузи;

г) поли (сукни).

Готови детски алишта:

а) алишта за машки деца бр. 3 до 10;

б) рокли за чупинја бр. 3 до 10;

в) алишта за дечинја бр. 32 до 44;

г) рокли за девојчинја бр. 32 до 44;

д) детски зимски капути и мантили бр. 3 до 10;

е) зимски капути и мантили за деца од 10 до 16 години;

ж) зимски капути и мантили за девочинја од 10 до 16 години.

Готови машки долни алишта (рублје):

а) кошули со долги ракави;

б) кошули со куси ракави;

в) гакји долги;

г) гакји куси;

д) маици;

е) зимски машки подкошули;

ж) зимски машки гакји;

з) пиджами;

и) кошули за спиење (спавакјици).

Готови женски долни алишта (рублје):

а) комбинезони и кошули;

б) гакјици (килоти);

в) зимски женски подкошули;

г) зимски женски гакји;

д) пиджами;

е) кошули за спиење (спавакјици);

Готови долни алишта за деца:

а) детски кошули бр. 3 до 10;

б) детски гакји бр. 3 до 10;

в) кошули за деца бр. 32 до 44;

г) гакји за деца бр. 32 до 44;

д) кошули за девојчинја бр. 1 до 3;

е) гакјици за девојчинја бр. 1 до 3;

ж) зимски кошули за деца бр. 3 до 10;

з) зимски гакји бр. 3 до 10.

Чорапи:

а) чорапи машки;

б) чорапи женски копринени;

в) чорапи женски бубакјерни — памучни;

г) чорапи женски куси (сокни);

д) чорапи детски бр. 3 до 10.

Конец за шиенје:

а) конец за шиенје во калем до 500 метра;

б) конец за шиенје во други упаковки;

в) ибришими и потконец (фирцфул);

г) кондураджиски конец.

Останала стока — роба:

а) врвци за кондури — чевли;

б) кепер ширит — пантлјика;

в) канап од коноп;

г) ортоми;

д) гуртни;

е) пуловери, джемperi и елечи машки;

ж) пуловери, джемperi и елечи женски;

з) пуловери, джемperi и елечи детски;

и) чаршави креветски (сите видови);

ј) чаршави асталски (сите видови);

к) крии;

л) кебинја за возрасни;

лј) кебинја за деца;

м) кебинја за конји;

н) теписи (во метри);

нј) кидими (во парчинја);

о) линолеум;

п) восочно платно;

р) мушами;

с) тканини мрежести и плетива за пердинја;

т) готови пердинја (завеси);

у) тканини за декорации;

ф) тканини за превлекуенје на мебели — намештај;

х) врекји од коноп;

ц) сламарици од коноп;

ч) јастаци од коноп;

дж) тканини од хартија;

ш) канап од хартија;

врекји од книжни тканини;

сламарици од книжни тканини;

јастаци од книжни тканини;

саргија и амбалаж од коноп или јута;

филц;
тулци за машки капи (шешири);
машки шешири;
шамии;
машки джепни шамијчинја;
женски джепни шамијчинја;
крпи за кујна.

Санитетски материјал:

а) завоји — бројои;
б) газа во метри;
в) санитарска вата во килограми.

II

Железо и железна стока (роба):

сето проуинисано железо (носачи У— железо, Т — железо, железо за прозорци, Л— железо, З— железо итн. во килограми);

истег челик во килограми;
бетонско железо во килограми;
плоснато железо во килограми;
шини железо во килограми;
округло железо во килограми;
полуокругло железо во килограми;
квадратно железо во килограми;
обручно железо во килограми;
поцинковано обручно железо во килограми;
блзк железо сите видови во килограми;
црна ламарина во килограми;
железнички колосечни материјал во килограми;
вагонети во парчинја;
делови за вагонети во парчинја;
осовини за кола во чифтови;
федери за кола во чифтови;
потковици конјски и воловски во чифтови;
клинци за потковуење на добиток во килограми;
клинци за потковуење на чевли во килограми;
брукавици во парчинја;
текст за чевли во килограми;
шајки сите врсти во килограми;
синджири бунарски и лагјарски во килограми;
куглични лежаји во парчинја;
накованји во парчинја;
менгене во парчинја;
ковачки огништа во парчинја;
шнајдајзне и шнајдклучфне во парчинја;
апарати за аутоматско и електрично заварување;
швајсбренери;
бушалици;
лопати;
дурии (ашови);
мотики;
вили;
рила (грабулји);
српови;
коси;
будаци;
казми;
секири;

плужни штици;
гривни за коси;
култиватори;
плазеви;
ралници;
тркала за копачици;
плужни глави;
пилавици;
доб-шини;
синджири за плугови;
синджири за воденје;
плужни шрафови;
цртала;
ножици за лојза;
триери;
жнизчки (без платно);
машини за ваденје компири;

Се во парчинја:

копачици во парчинја (комада);
мулјачи;
сејалици за царевка;
сите врсти завртни и заковици;
сиот рачен алат;
спирални бургии;
завојни нарезници;
сите врсти пили (тестери);
турпии;
емајлирано посугје;
посугје од поцинкована ламарина;
брушено посугје;
челик во килограми;
жици во килограми;
жичани ортоми во килограми;
грагјевински оков во парчинја;
оков за кревети во парчинја;
кревети во парчинја;
катанци во парчинја;
сачеви во парчинја;
фенери во парчинја;
карабитски ламби во парчинја;
горниони за карабитски ламби во парчинја;
кантари во парчинја;
ваги;
тегови;
есцајг;
штеднјаци;
штедови;
кјункови;
колена;
пампури (кјумбинја);
полски огништа за ковачници;
шрафови за железа, дрво и плугови;
шублери;
редина (столарски);
клучоч автомобилски и машински;

Електротехнички материјали:

цинкографски плочи во килограми;

месингани нити во килограми;
 месингани и бакарни цевки во килограми;
 алуминиеви и оловни цевки во килограми;
 алуминум легури во килограми;
 оловни пломби во килограми;
 велосипеди во парчинја;
 рамови за велосипеди;
 делови за велосипеди во парчинја;
 електромотори во парчинја;
 струјомери во парчинја;
 електрични спроводници (голи и изолирани);
 динамо жица;
 сијалици во парчинја;
 бергманови цевки во метри;
 решоји во парчинја;
 грејалици во парчинја;
 утии (пегли) во парчинја;
 штедњаци во парчинја;
 пишушти машини во парчинја;
 машини за есапенје (сметачки);
 радио акумулатори во парчинја;
 аутомобилни акумулатори во парчинја;
 джепни батерии во парчинја;
 електрични агрегатори за заварување во парчинја;
 волтметри во парчинја;
 амперметри во парчинја;
 електрични рерни во парчинја;
 електрични лоткомбни: во парчинја;
 машина за шиенје (шивачи машини) во парчинја;
 трансформатори во парчинја;

Водоводен и канализационен материјал:

цефки:

гасни и одводни во метри;
 за казани во метри;
 ливени одводни во метри;
 одводни од керамика во метри;

спојници:

за гасни и водоводни цефки во килограми;
 за казански;
 за ливени одводни;
 за одводни од керамика;

арматура за вода:

славини разни и шибери во парчинја;
 водомери;

арматура за пара:

разни славини во парчинја;

пумпи:

рачни во парчинја;
 моторни;
 ливени решетки и сливници;
 ливени чесми округли и четвртасти;
 ливени-дупли судопери;
 ливени и клозетски резервоари;
 ливени поклопци за шахти;
 ливени чувавци;
 ливени клозетски шоли;
 ливени постолја за банјски кјумбинја (купатил-

ски печи);

ливени емајлирани кади — вани;
 порцелански клозетски шоли;
 порцелански умивалници;
 порцелански писоари;
 бидени порцелански;

Граѓевински материјал:

цимент во килограми;
 вар во килограми;
 гипс во килограми;
 цигли во парчинја;
 керамиди — цреп во парчинја;
 керамички плочици: во кв. метри;
 шмотско брашно во килограми;
 шамотни опеки во парчинја;
 обични опеки во парчинја;

III.

Чевли — кондури:

работнички високи со кожни гјон (цокули) во чифта;
 работнички високи со дрвен гјон;
 работнички плитки со дрвен гјон;
 опинци кожни;
 опинци гумени;
 машки високи со гјон од кожа;
 машки ниски — плиткы со гјон од кожа;
 машки плиткы со гјон од гума;
 машки плиткы со гјон од дрво;
 машки плиткы со гјон вештачки;
 женски со гјон од кожа;
 женски со гјон од дрво;
 женски со гјон вештачки;
 детски со гјон од кожа;
 детски со гјон од дрво;
 детски со гјон вештачки;

Готова кожа:

долна кожа (крупон, врат окранна) во килограми;
 техничка кожа (каиши итн.) во килограми;
 масна кравина во килограми;
 чите останали врсти на горна кожа (бокс) во фусе;

IV

дрвени наместени азбестни пакунг во килограми;
 графитирани азбестни плетеници во килограми;
 суви азбестни плетеници во килограми;
 азбест во табли во килограми;
 азбестни манлок пакунг во килограми;
 азбест за изолација во килограми;
 графитирани манлок пакунг во килограми;
 азбестни манлок пакунг гумирани во килограми;
 битумен во килограми;
 кабловска маса во килограми;
 карбид во килограми;
 компримовани амонијак (во челични боци) во боци;
 гумени црева разни и текстилни импрегнисани посебно во метри;
 гумени гајтани разни;
 вентил гума (да се назначи за која цел се употребува) во парчинја;

гумени клапци за прскалицы во килограми;
 кондензатор клапци во килограми;
 гумени кугли со ловно езгро во парчинја;
 кегли за водоводни славини во парчинја;
 осмици за клозет шоли во парчинја;
 гумени манжетни во парчинја;
 гакавици за технички сврхи во чифта;
 гумени плочи со жичани улошки во килограми;
 гумени плочи без улошки во килограми;
 гума на платно со платнени улошки во килограми;
 гума за звоно резервоар „Омниа“ во парчинја;
 гума за звоно резервоар „Хидрус“ во парчинја;
 гума за звоно резервоар „Взер“ во парчинја;
 чиста гума (сирова или синтетична) во килограми;
 промптус прибор за крпенје гума со ладен лепак
 во кутии;

промптус плочи за репаратури (крпенје гума) во
 парчинја;

штампарски боји во килограми;
 улјани боји во килограми;
 боји за штамбули — печати во килограми;
 фирнајс — безир во килограми;
 лажови во килограми;
 разгрејувачи во килограми;
 растварачи во килограми;
 сикатив во килограми;
 графит во килограми;
 ултрамарин во килограми;
 каолин во килограми;
 креда во килограми;
 остали копови во килограми;
 нафталин во килограми;
 парадихлорбензол во килограми;
 оцетна киселина во килограми;
 вински камен;
 винска киселина во килограми;
 лимунска киселина во килограми;
 фосфорна киселина во килограми;
 амониум карбонат во килограми;
 антимон стреш во килограми;
 гума за печати — штамбули;
 гуми — лепак за ладно лепенје на гума;
 гуми — лепак за топло лепенје гума;
 горка сол во килограми;
 галица во килограми;
 глауберова сол во килограми;
 натриум хлорат во килограми;
 нишадор во килограми;
 сумпорна джигерица во килограми;
 средства за конзервирање на вокје и повркје
 килограми;
 поташа во килограми;
 хлориди (калциум, магнезиум и др. хлориди);
 хлорна вар (креч);
 хлорна лужина;
 бариум карбонат;
 бизмут сумнитрпкум;
 калниум метаби сулфид во килограми;
 маст за каиши во килограми;

кристална сода во килограми;
 пиридински бази во килограми;
 маст за паркет во килограми;
 туткал во килограми;
 боји за чевли — кондури во дузини;
 мазиви сапун во килограми;
 берберски сапун во килограми;
 сапун — прашак во килограми;
 сапун за пранје во килограми;
 народен сапун во килограми;
 детски сапун во килограми;
 40% сапун за перенје во килограми;
 тоалетен сапун во килограми;
 земнјени боји;
 кит за пенджери во килограми;
 рамно стакло за пенджери во кв метри;
 шуплјо стакло во кв метри;

Чл. 2

Стоки непредвидени со оваја наредба а се предвидени со наредбите бр. 3 и 4 од 6 II 1945 год. и понатака остануваат под режим односно индустријалците, трговците на крупно и ситно како и на ситно се задолжуваат да ги декларираат пред народните одбори.

Чл. 3

Во колку не се декларирани стоките посочени во оваја наредба и наредбите бр. 3 и 4 од 6 II 1945 год. или се пак декларирани во мало количество и метраж собствените треба да ги декларираат иначе во противен случај ќе одговарат по законот за шпекулата.

Член 4

Декларирањето на сите стоки ставени под режим треба да стане след обнародувањето на наредбава во срок од 48 часа а окружните одбори најкасно до 5 мај 1945 год. да испратат општи сведенија за наличните стоки ставени под режим на Министерството на трговијата и снабдувањето — отделение за снабдување.

Член 5

Декларирањето на стоките ставени под режим ќе станува за другите месеци секој месец од 1—5 число.

Член 6

Народните одбори се задолжуваат најкасно до 7-мо число од секој месец да представат сведение за декларираните стоки на окружните народни одбори.

Окружните народни одбори пак се задолжуваат се во које 10-то число од месецот да испраќаат општи сумарни сведенија за наличните количества стоки кој се ставени под режим.

Член 7

Распределението и продавањето на стоките под режим ќе станува исклучиво по предходно одобрение на Министерството на трговија и снабдувањето, соодветно на општиот план за поарчување.

Член 8

Секако закупување и пренесување на стоки, предви-

дени со оваја наредба, од место во место во Македонија деративна демократска Југославија, и од федерална Македонија во другите единици на Демократска Федеративна Југославија, може да стани само со разрешение на Министерството на трговијата и снабдувањето.

Чл. 9

Стоки не посочени во оваја наредба и во наредбите објавувањето, 3 и 4 се слободни и истите можат да се закупат на секаде и пренесуваат во федерална Македонија, како и истите можат слободно да се изнесуваат од нашата федерална единица — Македонија, во други федерални единици на Фе-

Чл. 10

Секој нарушение на оваја наредба ќе се казнува по законот за шпекулата.

Оваја наредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување.

Смрт на фашизмот — слобода на народот
Скопје, 25 IV 1945 год.

Министер на трговијата и снабдувањето
Тоде Ношпал

НАРЕДБА

за задолжително продавање на ситен и крупен добиток за месо

На основание чл. 1 от Повелбата № 46 от 11 IV 1945 година издадена от Президиумот на Антифашисткото собрание на народното ослободување на Македонија — АСНОМ, а по предложение на Министерството на трговијата и снабдувањето, Министерскиот совет на своето заседание от 18 IV о. г. ја донесе оваја

наредба

Чл. 1

Право на задолжително откупување на ситен и крупен добиток за месо имат следните комисии:

- а) Централна комисија со седалиштето гр. Скопје
- б) Окружни комисии со седалишта во окружните места
- в) Околијски комисии со седалишта во околиците места.

Составот на посочените комисии е следниот:

- а) Централна комисија е чинат, еден член от Главниот Штаб на Југословенската Армија за Македонија, еден член от Министерството на трговијата и снабдувањето и еден член от Главниот Единствен народен фронт на Македонија;

- б) Окружните комисии имаа свои состав: еден член от Војната област, или Војното подручие, еден член от Окружниот Н. О. и еден член от Окружниот Народен фронт; и

- в) Околиската комисија која има состав от еден член на Војната Команда места, еден член от Околијскиот народен одбор и еден член делегиран от Околијскиот Народен фронт.

Чл. 2

Министерството на трговијата и снабдувањето задржува правото да со откупениот ситен и крупен добиток за месо располага и истиот го распределува.

Чл. 3

Притежателите на ситниот и крупниот добиток за месо се задолжуваат истиот да го продаваат по начин предвиден во оваја Наредба.

Чл. 4

Процентот на задолжителното продавање от прите-

жателите на ситен и крупен добиток за месо е:

I за ситен добиток:

- а) Притежателите на ситен добиток за месо кои немаат повеќе от 20 глави — грла добиток се ослободуваат от задолжителното продавање.

- б) од 20 до 50 глави — грла се откупуваат от притежателот 5% од укупниот број на ситниот добиток;

- в) од 50 до 75 глави — грла се откупува от притежателот 10% од укупниот број на ситниот добиток;

- г) од 75 до 100 глави — грла се откупува от притежателот 15% од укупниот број на ситниот добиток;

- д) од 100 до 200 глави — грла се откупува от притежателот 20% од укупниот број на ситниот добиток;

- е) од 200 до 500 глави — грла се откупува от притежателот 25% од укупниот број на ситниот добиток;

- ж) од 500 до 1000 глави — грла се откупува от притежателот 30% од укупниот број на ситниот добиток;

- з) над 1000 глави — грла се откупува от притежателот 35% од укупниот број на ситниот добиток.

II за крупен добиток:

Крупен добиток се откупува от притежателот 6% од укупниот број на говедата до 2 години или непогодни за работене и приплод.

Чл. 5

Задолжителното откупување и продавање на ситниот и крупниот добиток за месо по околиците ќе станува по таблицата определена во чл. 4 от оваја Наредба.

Чл. 6

Откупувањето и продавањето по процент согласно чл. 4 от оваја Наредба влегува во обзир само, јагнина и јарина со тегло над 5 кгр. чисто месо, овци и кози со тегло над 10 кгр. чисто месо и говеда со тегло над 50 кгр. чисто месо.

Чл. 7

Откупуванјето на ситниот добиток од сको-водците — крупни чините стада уште се во поли-нјата да става по овој начин:

а) Јагнината, кои се одбиени односно не ци-цаат од мајка си подпаѓат за откуп по оваја наредба;

б) Јагнинјата кои цицаат нема да се откупу-ваат се до оденје на стадото на пасиштата — раз-бира се планински; След пристиганјето на стадото во тие пасишта и тие јагнина во колку отговараа на чл. 6 веднага подлежат на оваја Наредба;

в) Сета друга стока на крупните скотоводци подпаѓа под оваја Наредба.

Чл. 8

При откупуванјето на ситната стока во колку процентот предвиден во чл. 4 по оваја Наредба тре-би да се исполни со откупување на јагнина по воз-можност во тој процент да влезат само машки јаг-нинја.

Чл. 9

Од производителите откупуванјето на ситниот и крупниот добиток за месо во живо тегло и тоа ќе се откупува по овие цени:

а) Живо тегло Јагнешко по динари 7.5 за 1 кгр.

б) живо тегло Јарешко по динари 7 — за 1 кгр.

в) живо тегло овче по динари 5.80 за 1 кгр.

г) живо тегло козе по динари 4.50 за 1 кгр.

д) живо тегло говедско: I врта по

динари 7.50 за 1 кгр.

II врта по динари 6 — за 1 кгр.

Чл. 10

При откупување на добитокот во случај, ако поради технички причини не е возможно да се из-врши меренјето на истиот, тогаш тежината на живо-то тегло може да се определи од око во взаимно согласие измеѓу комисијата и продавецот. Во пре-ценката на тежината треба да се дај и мнението еден експерт делегиран од Народниот Одбор во ме-стото каде се врши откупуванјето, односно мере-нјето.

Чл. 11

Предаването и меренјето на добитокот за месо ќе станува во пунктови определени од комисиите за откуп.

Чл. 12

Плаќането на откупениот добиток за месо ста-нува веднаш при откупуванјето и това со специјал-ни потврди.

Чл. 13

Притежателите односно продавците можат да даваат во размена место Јагнина и јарина, овци ја-лови кози или говеда и обратно, али така да се добие бараниот процент на месо односно предвиде-ниот во точка 4 од оваја Наредба процент на гла-ви — грла. Односно на земенскиот ситен добиток со говеда да го определи комисијата за откуп заедно со продавецот.

Чл. 14

Народните одбори се задолжуваат да состават список на притежателите на добитокот, кои го про-дале определениот процент, во оваја Наредба доби-ток на откупните комисии. Исто така Народните Одбори се задолжуваат на тие притежатели да им издаваат белешка, која ќе послужи како документ за исполнение на определениот процент.

Чл. 15

Народните Одбори се должни да извршаат раз-пределување на задолжителното давање односно продавање на ситниот и крупниот добиток за месо во своите околии и определјат им на стопаните на ситен и крупен добиток процент, кои треба да го продадат на комисијата за откуп, како и кога и ка-де, добитокот да го предадат. Народните Одбори ова ќе го извршат во согласие со комисиите за откуп.

Чл. 16

Народните одбори се должни да водат контрола на правилното извршување на оваја наредба и за секој прекршај да го известат министерството на тргови-јата и снабдуенјето.

Чл. 17

За правилното прилагане на оваја наредба ми-нистерството на трговијата и снабдуванјето може да даде потребни напатствија.

Чл. 18

Секој прекршај на оваја наредба подлежува на строги санкции.

Чл. 19

Оваја наредба влегува во сила со денот на неј-ното објавување.

Скопје 27 април 1945 год.

Министер на трговијата и снабдуенјето:

Тоде Ношпај с. р.

УРЕДБА

ЗА ПОТВРДИТЕ СО КОИ ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ИСПЛАТАТА НА РЕКВИЗИРАНИТЕ ФУРАЖ И ЗРНИ ХРАНИ — УСВОЈЕНА ОД МИНИСТЕРСКИОТ СОВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕТО ОД 18 IV 1945 Г. СО ПРОТОКОЛ № 1.

I. ОПШТИ РАСПОРЕДБИ

Чл. 1

За реквизираните фураж и зрнени храни, Рек-визиционите комисији ќе дават на сопствениците на истите „Потврда“ од специални кочани приготвени од Президиумот на АСНОМ. Тиа потврди са напе-чатени по серии, носат соответни нумера и ќе бидат

снабдени со потписите на Претседникот на Народ-ната влада и Министерот на финансите. Правилно пополнени и снабдени со сите карактерни обележја, потврдите ќе служат како полно доказателство за видот, количеството, цената по која са земени фу-ражот и зрнените храни и општиот збир на сумата која ќе треба да се плати на сопственикот.

Чл. 2

Потврдата ќе има следната форма и ќе содржи следниот текст:

Државен герб
Президиум на АСНОМ Сер. _____ № _____

ПОТВРДА

Примивме од	оп.	ок.
од село _____	_____	_____
Пшеница	кгр. по цена за 1 кгр. _____	Дин. се _____
Рж	кгр. по цена за 1 кгр. _____	Дин. се _____
Јачмен	кгр. по цена за 1 кгр. _____	Дин. се _____
Царевка	кгр. по цена за 1 кгр. _____	Дин. се _____
Сено	кгр. по цена за 1 кгр. _____	Дин. се _____
Слама	кгр. по цена за 1 кгр. _____	Дин. се _____
Сето _____		Дин. _____

Оваја потврда треба да се чува пошто исплатата без неја не ќе се врши.

Истата вреди како платежно средство на сите државни каси.

НАПОМЕНА: Фалсификование се на кажуе со смрт.

Министер на финансии: Претсед. на Народ. вл.

Во неја може да се отбележи да се реквизира и други стоки или добиток освен поброените.

Чл. 3

Потврдата издадена по формата и садржанието по чл. 2, ќе служи не само како доказно средство за реквизираните фураж и зрени храни и сумата која ќе треба да се исплати, но и како платежно средство во следните случаи:

1) Притежателите на потврдата ќе можат со неја да исплатат секаков вид данаци и др. државни давачки во неограничени износи;

2) Истите ќе можат да се примат од државните каси како кауција за сите лифериции и набавки кои ќе се вршат за сметка на државата.

Чл. 4

Секоја шпекулација со купеното на потврдите на пониски цени од номиналната им вредност и препродавање на истите со цел да се реализира една противзаконна печалба, престапниците ќе бидат на казни како шпекуланти од војните судови.

II. ПОПОЛНУЕЊЕТО И ИЗДАВАЊЕТО НА ПОТВРДИТЕ

Чл. 5

Кочаните со потврдите ќе бидат на сохранение во федералната каса при Министерството на финансии од каде Реквизиционите комисији ќе можат да се снабдат со нужното количество кочани срешту надлежно потпишани од ополномоштено од нив лице, расписки.

Чл. 6

Реквизиционите комисији, секоја од својот состав, ќе одреди по еден член, кој ќе биде натоварен со задачата да получи нужното число кочани од потврдите и од името на Комисијата да издаде надлежно потпишана расписка на федералниот касиер при Министерството на финансии, како и да се грижи за пазенето, пополнувањето и издавањето на кочаните потврди. После свршената работа на Реквизиционата комисија, натовареното со тајна задача лице, ќе треба да се отчете пред федералниот касиер во Министерството на финансии, кои ќе му врати предадената од него расписка, во случај истиот да се отчете правилно.

Чл. 7

За секоа извршена реквизиција на фураж и зрени храни, натовареното лице од Реквизиционата комисија со четлив ракопис, ќе пополни грижливо формуларот на потврдата од кочанот и штом приготви потврдата и ја предаде на корисникот, ќе сака од него да потврди приемот на

потврдата на формуларот што остануе на кочанот, со својерачниот потпис, ако е писмен, или со отисако на десниот палец, ако е неписмен, само овој опстојателство да се потврди со потписите на двајца сведетели.

Чл. 8.

Во случај, дека некоја потврда се пополни неправилно или се направи некоја грешка во неја, таква потврда нема да се издава и истата ќе се поништи по тој начин, што ќе си остане неискрипната од кочанот и на неја од Претседателот на комисијата ќе се напише, дека е поништена по направена грешка.

III. ИСПЛАТАТА НА ПОТВРДИТЕ

Чл. 9

Потврдите ќе се примат за исплата во полната им номинална вредност од сите државни каси каде бидат презентирани од приносителите за исплата во сроковите кои бидат определени дополнително од Министерството на финансии.

Дополнително ќе се одреди од Министерството на финансии кои ќе бидат исплатни каси.

Чл. 10

При извршуене исплатата на презентираниот потврди, државните касиери, ополномоштени да вршат исплатата, ќе обрнат големо внимание на правилното пополвање на даните во потврдата, на сложените потписи и на направените зборови. Во случај касиерот да примети дека нешто не е во ред, нема веднага да изврши исплата на таква потврда, ама за нередовноста во истата веднага ќе извести Министерството на финансии и ќе тражи објаснение како да постапи во случајот. Ако пак забележи, дека е по сред фалсификат на потписите или цифрите, тогаш за случајот ќе соопшти веднага на месните органи на ОЗНА и со телеграма ќе извести Министерството на финансии за отказот на исплатата и за земените од него мерки.

Чл. 11

Ако намери дека потврдата е исправна, ќе исплати номиналната вредност на приносителот и во списокот, специално направен за тајна цел, ќе забележуе името, презимето, занимањето и постојаното местожителство на приносителот, за кои обстојателства ќе се увери од неговата лична карта. Исплатените потврди касиерот ќе ги чува во касата и штом се наберат повечку, заедно со списокот ќе ги испрати како новчана пратка на Министерството на финансии.

Чл. 12

Државните касиери, кои вршат исплата, ќе крјат на месецот ќе испраќаат сведенија за бројот на исплатените потврди, поединачната збирна сума и целата глобална сума како за секоја потврда ќе назначат серијата и нумерот, за да може Министерството на финансии да води евиденција за исплатените потврди и за останалите уште не исплатени исти.

Чл. 13

Исплатените потврди, штом пристигнат во Министерството на финансии, ќе бидат сравнявани со оригиналот во кочаните и ако се констатира некоја разлика во текстот или цифрите, веднага да се земат нужните мерки за обезбедување наплатата на исплатената сума и подведување под одговорност на приносителот.

Чл. 14

Сите престапленія извршени по оваја Уредба ќе бидат разгледани и судени од Војниот суд.

Чл. 15

Сите објасненија во врска со приложуењето на оваја Уредба ќе дава министерот на финансии.

Чл. 16

Оваја Уредба влегуе во сила со објавуењето.